

ПЧЕЛАРСКИ ДЕН - ЗНАЕЊЕ И ДРУЖЕЊЕ



СТОП
COVID-19
#останидома

Датум: 13 декември 2020 година

Почеток: 18:00 часот

Платформа: GoToMeeting

Презентери:



Проф. д-р Златко Пушкадија,
Факултет за агробиотехнички
науки во Осиек, Хрватска



Д-р Марин Ковачиќ,
Факултет за агробиотехнички
науки во Осиек, Хрватска

ЗГ „Македонска пчела“ (MacBee)

Македонско здружение за заштита на автохтоната македонска медоносна пчела (*Apis mellifera macedonica*)

www.macbee.mk

Почитувани,

денес, во време кога човештвото се соочува со вистински предизвик под налетот на COVID-19 коронавирусот, како и многу други стопански гранки, така и пчеларството е доведено во една незавидна ситуација. Едни од најпогодените сегменти кои директно ги засегаат пчеларите се нивната едукација и прекилот на континуитетот на следење на домашните и светски новости од пчеларството. Пркосејќи на новонастанатата состојба, а водени од традицијата, потребата на македонските пчелари и транспарентноста во делувањето, Македонското здружение за заштита на автохтоната македонска медоносна пчела (*Apis mellifera macedonica*) (MacBee), ја има честа да Ве покани на настанот „Пчеларски ден - знаење и дружење“. За разлика од досегашниот традиционален формат на одржување, оваа година средбата ќе биде реализирана како он-лајн настан. Имајќи ја во предвид економската состојба предизвикана од лошата пчеларска година и од влијанието на глобалната пандемија, а најважно, водејќи грижа за здравјето на пчеларите, овогодинашното учество на настанот ќе биде бесплатно. Но и покрај ваквото нестандартно издание, се надеваме дека богатата програма и атрактивните теми презентирани од реномирани пчеларски научни работници, а воедно и искусни практичари, ќе го задржат Вашето внимание и ќе Ви доближат дел од најновите пчеларски достигнувања во Хрватска и светот.

Останете во добро здравје и почитувајте ги мерките и препораките за заштита од COVID-19.

Со почит,

Организациски одбор на „Пчеларски ден – знаење и дружење“

ДАТУМ НА ОДРЖУВАЊЕ: 13 декември, 2020 година

ПОЧЕТОК: 18:00 часот

ПЛАТФОРМА: GoToMeeting

ПРОГРАМА НА НАСТАНОТ:

18:00 - 18:10	Реализирани, тековни и идни активности на ЗГ „Македонска пчела“ (MacBee)	Дипл. зем. инж. Горан Алексовски, претседател на MacBee
18:10 - 18:50	Европскиот пат на хрватското пчеларство *	Проф. д-р Златко Пушкадија, Факултет за агроботехнички науки во Осиек, Хрватска
18:50 - 19:30	Селекција и производство на матици во „Пчеларство Ковачиќ“ **	Д-р Марин Ковачиќ, Факултет за агроботехнички науки во Осиек, Хрватска и сопственик на репроцентар за матици „Пчеларство Ковачиќ“

*, ** - презентациите ќе бидат на хрватски јазик

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА УЧЕСТВО:

- учеството на настанот е бесплатно;
- пријавување на учеството ќе се врши на е-адресата macbee.pcelarskiden@gmail.com
- секој учесник треба да се регистрира со своето име и презиме;
- по завршувањето на настанот, секој учесник на својата е-адреса ќе добие сертификат за учество;
- бројот на учесници е ограничен на 200 лица;
- почетокот на пријавувањето за учество е на 1-ви декември, 2020 година, а ќе трае до пополнување на предвидениот број на учесници;
- откако ќе добиете потврда за учество, пред почетокот на настанот на Вашата е-адреса ќе добиете линк и упатство за приклучување на настанот.

ПРАВИЛА ЗА УЧЕСТВО:

- во текот на настанот камерите и микрофоните на сите учесници ќе бидат исклучени;
- по секоја презентација на главните предавачи предвидени се 10 минути за дискусија и прашања;
- прашања ќе се поставуваат само преку делот означен како „коментар“;
- за редоследот и приоритетот на поставување на прашањата ќе одлучува модераторскиот тим.